



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И
КОМПУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО




iLearn

Навигација низ СИСТЕМОТ

Навигација низ системот

Откако ќе се најавите:

1. Кликнете на менито со трите црти
2. Одберете го полето **Dashboard**
3. На оваа позиција ви се прикажани сите курсеви кои ги предавате или слушате. Кликнете на курсот кој сакате да го отворите
4. Доколку ви е полесно, во менито кое го отворивте во првиот чекор, во делот My Courses ќе можете да ги најдете последните курсеви кои ги слушате или предавате



Навигација низ системот - Професори

1. Име на отворениот курс
2. Подесувања на курсот
3. Вклучете уредување на курсот
4. Секции во курсот. Може да бидат поделени според наслови (како на сликата) или според недела. Со вклучување на уредувањето на курсот се овозможуваат повеќе опции за додавање на активности и ресурси
5. Кратко име на предметот
6. Корисници во курсот
7. Оцени на ниво на курсот
8. Брза навигација низ секциите во курсот, слично како точка 2
9. Линк до почетната страница на системот
10. Линк до работната страница на корисникот, тука ќе можете да ги пронајдете сите ваши курсеви
11. Календар на активности
12. Приватни датотеки
13. Банка за содржина (моментално само за H5P содржина)
14. Брза навигација низ курсеви на кој сте запишани

The screenshot shows the iLearn interface for a course administrator. The course title is "Администрирање на ИТ системи". The interface is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains navigation links: "АНИс-2020/2021/Л", "Participants", "Grades", "General", "Topic 1" through "Topic 8", "Home", "Dashboard", "Calendar", "Private files", "Content bank", "My courses", and "АНИс-2020/2021/Л" (highlighted). The main content area shows the course title, a "Turn editing on" button, and a list of topics with associated activities like "Соопштенија", "Прашалник за домашна задача", and "Домашна задача".

Numbered red boxes highlight the following elements:

1. Course title: "Администрирање на ИТ системи"
2. Settings gear icon
3. "Turn editing on" button
4. Main content area containing the list of topics and activities
5. Course name in the top left sidebar: "АНИс-2020/2021/Л"
6. "Participants" link in the sidebar
7. "Grades" link in the sidebar
8. "General" and "Topic 1" through "Topic 8" links in the sidebar
9. "Home" link in the sidebar
10. "Dashboard" link in the sidebar
11. "Calendar" link in the sidebar
12. "Private files" link in the sidebar
13. "Content bank" link in the sidebar
14. "My courses" and "АНИс-2020/2021/Л" (highlighted) links in the sidebar

Навигација низ системот - Студенти

1. Име на отворениот курс
2. Секции во курсот. Може да бидат поделени според наслови (како на сликата) или според недела. Сите активности и ресурси што професорот ќе ги постави ќе можете да ги пронајдете тука.
3. Кратко име на предметот
4. Корисници во курсот
5. Оцени на ниво на курсот
6. Брза навигација низ секциите во курсот, слично како точка 2
7. Линк до почетната страница на системот
8. Линк до работната страница на корисникот, тука ќе можете да ги пронајдете сите ваши курсеви
9. Календар на активности
10. Приватни датотеки
11. Брза навигација низ курсеви на кој сте запишани

The screenshot displays the iLearn system interface for a student. The interface is in English and shows a course page for "Administering IT Systems". The left sidebar contains navigation links for "Participants", "Grades", "General", "Topic 1-8", "Home", "Dashboard", "Calendar", "Private files", "My courses", and "AnIs-2020/2021/L". The main content area shows the course title, breadcrumb navigation, and a list of topics with progress indicators. Red boxes and numbers 1-11 highlight specific UI elements corresponding to the list on the left.

- 1: Course title "Administering IT Systems"
- 2: Main content area containing the list of topics and activities
- 3: Course name "AnIs-2020/2021/L"
- 4: "Participants" link
- 5: "Grades" link
- 6: "General" link
- 7: "Home" link
- 8: "Dashboard" link
- 9: "Calendar" link
- 10: "Private files" link
- 11: "My courses" link

Пребарување курсеви

1. За да пребарувате предмети кликнете на **Course search** (се наоѓа во горниот лев агол)
2. На следниот прозорец во полето за внес можете да го внесете целосното именување, краткото име или дел од името на предметот.
 - Како пример, ќе го покажеме предметот „Администрирање на ИТ системи“
3. Кликнете на името на предметот

